



Темнината ја снема, ги снема и мрачните бесови.


Богородица е како Порта низ која Словото дојде. Со тоа адската врата е скршена и Богоневестата стана Божествена врата на спасените. Таа го роди вистинскиот Законодавец, Кој ги исчистува беззаконијата на сите, и Таа стана Чистителка на светот. Пречистата Владичица ги поврзува небесниот и земниот свет и затоа ја воспеваме како Лествица Небесна по Која Бог се симна, како Мост по кој минуваат луѓето од земјата на небото. Таа ги преведува луѓето од смрт кон живот.

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

На радоста Пристаниште, единствено Тебе секоја радост Ти прилега", се пее во Благодарствениот канон. Божјата Мајка му даде живот на светот и преку Неа влезе нов живот, нова радост во светот.

За време на Акатистот се пее и "Благодарствениот Канон кон Пресвета Богородица". Овој канон е Химна со која ги воспеваме, ги благословуваме, ги фалиме Божјата Мајка и Бог, Нивните дела и чуда. На Пресвета Дева Која Го роди Благомирисот - Единствениот Цар со нежни зборови и повикуваме: "Цвету несвенлив, радувај се; единствена расцветана Јаболкнице благомирисна, радувај се; Ти, Која благомирисот го роди - Царот Единствен, радувај се; Неискусобрачна, спасение на светот! Ризнико на чистотата, радувај се; заради Која од падот наш станавме, радувај се; слаткомирисен Крину, Владичице, кој на верните им мирица, Ти, Кадило благоухано и Миро скапоцено!"

Зборовите "слаткомирисен Крину" во мислите нè враќаат и нè потсетуваат на зборовите искажани во книгата на Стариот Завет "Песна над песните": "Она што е кринот меѓу трњето, тоа е мојата возљубена меѓу момите". Да, таква е Пречиста Дева, различна од сите човечки керки на светот. Отецот Небесен ја одреди Неа за Мајка на Својот Син. Создателот ја зеде Неа од светските долини, како најчист Крин, се всели во Нејзината утроба и се роди. Затоа, Таа навистина е слаткомирисен Крин "зашто блеска со чистотата и со девството." А бидејќи Пресвета Дева Марија е секогаш Дева, Вечна Дева, уште се нарекува и Цвеќе несвенливо. Светото име на Богородица го прославуваме со песна: "Ке ја отворам устата моја и таа со Дух ќе се исполни, и Слово ќе и прославам на Царицата Мајка, силно ќе торжествувам и ќе воспевам радувајќи им се на чудесата Нејзини". Ја молиме за нашето спасение, за спасението на наши-



СВЕТА ТРОИЦА

"МАЈКО БОЖЈ СВЕТОТ СО ВЕК

те души: "Пресвета Богородице, спаси нè!" Затоа Светата Црква ја нарекува Душеспасителка. Во истиот Канон се обраќае кон Неа како кон Христовата Книга одухотворена, утврдена од Духот, преку Која се

"Raduvaj se Agni ce, Agnecot Bo`ji { to Go rodi...".

разреша прамажинската клетва, кон Богоневеста Која всушност е Адамово обновување, адско усмртување, бидејќи го роди Христос (новиот Адам), за спасение на стариот Адам и на цел свет. Во оваа Химна, кон Неа се обраќае и како кон Сенеполична, Палата на Царот на сè, Престол огнен на Седрижителот. Богородица Која е жив и неисцрпен извор ја молиме

да им помогне на Нејзините песнословци, да ги утврди во духовен собор и со венци на Божествена слава да ги удостои. Наречената "Нескверна брачна Одајо на Словото", како најсветло Утро, како најсветло Сонце, Го носеше Христа во Својата утроба и стана живеалиште на Светлината. Темнината ја снема, ги снема и мрачните бесови. Богородица е како Порта низ која Словото дојде. Со тоа адската врата е скршена и Богоневестата стана Божествена врата на спасените. Таа го роди вистинскиот Законодавец, Кој ги исчистува беззаконијата на сите, и Таа стана Чистителка на светот. Преку Неа светот се обожил и ја воспеваме како Длабочина и неизречена Височина. Затоа, празнувајќи го овој Божествен и сечесен празник, ги повикуваме луѓето да дојдат и да ја слават Бого-

мајката зашто "Од Неа родениот Бог Го славиме!" Пречистата Владичица ги поврзува небесниот и земниот свет и затоа ја воспеваме како Лествица Небесна по Која Бог се симна,


на апостолите. Таа го изгасна многубожечкиот пламен. Воспевајќи ја како густа и неисечлива гора, ќе се сетиме на 67. псалм од Свети пророк цар Давид, во кој стои: "Гората Божја

вен си!" Го славиме Лекарот, Спасителот и Животодавецот Господ Исус Христос. Упатуваме молитви кон Пресвета Троица и кон светителите за доброто на сите луѓе. На Богоро-


достигнеме небесното Царство. Таа е извор на милосрдност. Нè застапува пред Бога и го преродува нашиот живот. Ја молиме да нè спаси од бедата во која пропаѓаме, да ни помогне во несреќите, да нè направи наследници на славата и нашите имиња да бидат напишани во Книгата на животот. Таа е слава на луѓето. Светот се обновува и се соживува преку Неа. Најсилен впечаток во Благодарствениот Канон остава онаа песна во која се пее: "...Трновиот венец Божествен со крвта Твоја се натопи!" Овде доаѓа до израз Нејзината неизмерна љубов кон Бога и човештвото. Иако љубовта е скриена во срцата на луѓето, сепак таа не може да се скрие. Таа најсилна се покажа во срцето на Бога и на Божјата Мајка. Нејзиното срце е срце на љубовта во која има љубов за луѓето од цел свет. Тоа срце е исполнето со милост, смиреност, милосрдност, молитва за спасение на светот, за спасение дури и на оние кои почитувајќи ја својата морално расипана и огрешена волја, на ваквата љубов и одговорноста со најголемо зло и неблагодарност. Го осудија Господ, Нејзиниот Син, со најтешка смрт, со распнување на крст. Онаа, во Која престојуваше Владиката на целата твар, Онаа Која Го роди Патот на животот и спречи светот да пропадне во гревовен потоп, со Своите благословени и невини очи Го гледаше Својот Син како крвави и како на Крстот ги простре Своите Пречисти невини раце за растурените чеда Божји да ги собере во едно, сите да ги повика во соединение на љубов, вера и мир во светот.

Мисијата на Божјата Мајка, "Нејзината мисија, драги браќа и сестри, не е завршена, и истата ќе трае додека светот векува... Нејзината молитва пред Бога и Нејзиниот Син Исус Христос ќе биде сè посланка кон крајот на светот. Времето се исполнува, страдањата се умножуваат, лажните учители, пророци и владетели на темнината како да почнаа да маршираат низ светот. Каде му е крајот на светот доколку сè поприсно не се доближува до изворот на Светлината, да се најде под закрила на молитвите на Пресвета Богородица и светиите Христиови..." (Беседа, Прота старофор м-р Драги Костадинов)

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд



ХРИСТОС АГНЕЦ



БОГОРОДИЦА ДУШЕСПАСИТЕЛКА

како Мост по кој минуваат луѓето од земјата на небото. Таа ги преведува луѓето од смрт кон живот. А бидејќи Синот Божји се воплотил од Неа, со тоа "се отвори влезот во небесното царство за сите

е гора богата, гора цврста, богата; зошто вие, гори високи, завидливо ја гледате гората, на која Бог благоволил да живее?" Пресвета Дева всушност е таа гора која Му е мила на Бог. Тоа е таа гора која Светиот Дух ја

дица Која Го роди Дарителот на животот, Богоневестата, "Жезол таинствен", Која несвенливиот Цвет Го расцветала, ѝ пееме: "Радувај се, Колеснице на Сонцето духовно, Лозо вистинита,... Радувај се, Владичице, со радоста Твоја се исполнуваме и живот наследуваме!" Божјата Мајка е над сите бестелесни сили. Преку песната "Достојно е" (која ја пееме пред пеењето на Благодарствениот Канон), ја величаме Присноблажената и Пренепорочна и Мајка на нашиот Бог, како почесна од херувимите и неспоредливо посланка од серафимите, која неслено Го родила Бога Словото. Преку Неа Го познавме Синот Божји, Господ Исус Христос. Преку Неа меѓу нас се јави Божјата сила. Затоа во Благодарствениот Канон ѝ пееме: "Благоглаголивиот јазик е немокен, Владичице, да Ти песно-

освети, па му омиле на Бог овде да живее. Ете, таа е богатата гора, која е оросена со благодетта на Светиот Дух. Затоа и ѝ припаѓа името Благодетна. Таа е непресушен извор на животна вода и ја воспеваме како продуховена Трпеза, Која

"Raduvaj se, Kolesnice na Sonceto duhovno, Lozo vistinita,... Raduvaj se, Vladi-ice, so radosta Tvoja se ispolnuvame i `ivot nasleduvame!"

Лебот животен (Христос) Го смести во Себе. Таа Го роди непорочниот Јунец, Го роди Агнецот Божји Кој го зеде на Себе гревот на светот. Затоа на Богородица во "Благодарствениот Канон" ѝ пееме: "Радувај се Агнице, Агнецот Божји што Го роди..." Го воспеваме и Создателот: "Превоспеан од отците, Господи и Боже, благосло-

слови, зашто повисоко од серафимите си се вознела, раѓајќи Го Царот, Христос. Него моли Го, од секоја болест да нè спаси сега нас, кои верно Ти се поклонуваме". Таа е восталувана во сите краишта на светот. Го исполни светот со добротворство, ги израдува и небесата, и ја спаси земјата. Со Неа се надеваме дека ќе го

А, СПАСИ НÈ ОТ ДА ВЕКУВА"

оние кои веруваат". Значи, сите тие влегуваат таму со помош и по молитвите на христијанската Застапница. Таа го надминува знаењето на премудрите и како благодатна роса во утринска зора го озарува умот на верните. Ги надминува небесата, темел е на земјата и крепост на човештвото. Затоа на Неа, на Севоспеаната Богородица Дева, Која неракоплетениот Венец го исплете за светот, ѝ воспекнуваме: "Радувај се, Пречиста, Крепост и Засолниште човечко, Место на слава света, на адот умртвување, пресветла брачна Одајо; ...Радост на ангелите, ... Ти преславна и милозвучна, за Која торжествено се зборува; ...". Поткрепени од Нејзината необична сила, ја воспеваме како густа и неисечлива гора која е богата со Дух, како свеќник и стомна што е полна со манна, ... Украс